

КОРУПЦИЈА

АНТИКОРУПЦИОНЕРИТЕ СЕ "НАК

Опозициските партиски војници и џебот на "војската на власта" се наоѓа под лупа на Комисијата за спречување на корупцијата во Република Македонија.

Првиот човек на Комисијата, Мирјана Димовска, во однос на предметот на работењето на ексдиректорката на УЈП, Петра Митева и нејзината колешка од скопската подружница, Мирка Мандевска, истакна дека се поведува иницијатива за нивно кривично гонење, бидејќи на Стопанска банка АД Скопје ѝ овозможиле да уплати помалку пари за Данок на додадена вредност.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



СЕКОГАШ КРАЈОТ ГО КРАСИ ДЕЛОТО, А НЕ ПОЧЕТОКОТ. СЕГАШНИОТ СОСТАВ ТРЕБА ДА "ЗАПНЕ" ОТИ ТРЕБА ДА СЕ ДОКАЖЕ

"МАДАМ И МИ ПИК НА ДОКТО

КЛАУЗУЛАТА ЗА БАНКАРСКА ТАЈНА

"Во анонимната претставка се наведуваат наводите кои се однесуваат на предметот за Сашко Кедев. Но, знаете за било кои работи, Комисијата може да влезе во сметките само ако има дозвола (изјава). Според Законот, мора да се има изјава од лицето со која се дозволува да се симне банкарската тајна од сметките во банките. Токму од тоа, Комисијата тргна да работи по иницијалниот акт, за да може да влезе и да ги провери наводите во претставката. Од таму е ова наше постапување, додека од УЈП сме известени дека е отидено и понатаму. Во документацијата која ние ја добивме, стои дека во архивата се иницијативите за барањето за ослободување на банкарската тајна. Имено, уште претходниот состав барал да се симне клаузулата за банкарска тајна, за да може да се постапува по иницијативата за случајот "Кедев", одговори на провокативното прашање првиот антикорупционер во државава, Мирјана Димовска.

Новиот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата во РМ ја почна својата работа со разгледување податоци за неколку крупни предмети. Станува збор за работењето на ексдиректорката на Управата за јавни приходи, Петра Митева, и за поранешната директорка на скопската даночна управа, Мирка Мандевска. Под лупа е и претставката на Љупчо Палевски, која се однесува на анкетниот лист на претседателот Бранко Црвенковски, во кој наводно шефот на државата не ги навел информациите поврзани со анекс договорот, на кој стои името на Јасмина Црвенковска и нејзините партнери од "Семос", кои за сума од 160.000 евра од него побарале да купат деловен простор. Исто така, во сегашното портфолио на Антикорупциската комисија се врти и случајот со познатиот кардиолог Сашко Кедев, а не помалку интересен е и случајот со приватизацијата на познатата шпедиција "Фершпед", чиј предмет повторно го разгледува Јавното правобранителство. За рекламните кампањи на Владата на Никола Груевски сè уште нема одговор, бидејќи надлежните органи доцнат со доставувањето информации, за да може антикорупционерите да заземат став во однос на ова прашање. Тоа значи дека се удира не само по грбот на

опозициските партиски војници, туку и по џебот на "војската на власта".

Во овој процес не треба да се прави разлика меѓу наши и ваши, односно никој не смее да куртули од работата на

антикорупционерите. Но, сепак треба да се почека, бидејќи сè уште е рано да се даде некоја преодна оценка во однос на спомнатото прашање, кое досега никој позитивно не го одговорил. Всуш-



"Постапувајќи во согласност со утврдените законски обврски, како и со потребата од воспоставување и имплементација на ефикасен систем за спречување на корупцијата, Државната комисија за спречување на корупцијата, во текот на 2003 година ја донесе постојната Државна програма за превенција и репресија на корупцијата и акциониот план за имплементација на истата. Во текот на 2005 година, донесената Државна програма беше дополнета со Анекс, кој содржи мерки за превенција и репресија на корупцијата во рамките на локалната самоуправа. На Третата конференција за оцена на имплементираноста на Државната програма, која се одржа во ноември 2006 година, се констатира дека поголемиот дел од Државната програма донесена во 2003 година, особено делот кој се однесува на измените на Уставот, донесувањето или измената на законите, формирањето на специјализирани тела, е веќе реализиран. Поаѓајќи од констатираното на Третата конференција е донесен заклучок да се пристапи кон донесување нова Државна програма за превенција и репресија на корупцијата, како надградба на постојната. Имајќи го предвид значењето на овој документ, кој треба да овозможи преземање ефикасни мерки во борбата на корупцијата и активно вклучување на претставници од сите сфери на општественото делување, Комисијата заклучи дека за целосно исполнување на оваа законска обврска, неопходно е да се оствари интензивна соработка со надлежните институции на системот, како и на домашни и на странски експерти", се вели во кусиот рапорт на Комисијата за затекнатите состојби во нејзината архива.

СЈЕ" - ИМ УДРИВМЕ РИТЕ И НА ЖЕНИТЕ

ност и претходните членови на Комисијата на цел глас зборуваа дека се отров за корумпираните функционери, меѓутоа барајќи начин да воспостават некаква си комуникација со Јавниот обвинител или барајќи соодветни информации од власта, тие времето го поарчија.

УЛАЛА... УЛАЛА...

Првото "ватрено" и страшно крштевање, новите антикорупционери го имаа близу реката Вардар, но по многу нешта се разликуваат од старата гарнитура, која постојано беше изложена на ударот на интересите на политичарите.

Тоа значи, дека патот кој им го отворија претходниците мора да се искористи, бидејќи времето може и нив да ги гзази.

Затоа атмосферата е полежерна и многу поудобно може да се работи. Но, прашање е како? Дали овој состав ќе има морален, етички и стручен кредибилитет? Од нив сè ќе зависи. Затоа сегашнава ситуација нè потсетува на славната поп реченица: "Мадам и мисје.

Улала... Улала...". Премногу трезвено беа пренесени првите ставови на Антикорупциската комисија.

"Во врска со писмената претставка на група инспектори на УЈП Скопје, која се однесува на извршениот инспекциски надзор на Стопанска Банка АД Скопје, врз основа на член 55 точка 1 алинеа 6 од Законот за спречување на корупцијата, Државната комисија за спречување на корупцијата на седницата одржана на ден 15.3. 2007 година, заклучи да поднесе Иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на поранешниот директор на УЈП - Регионална дирекција Скопје, Мирка Мандевска, и поранешниот директор на УЈП - Генералната дирекција, Петра Митева, заради постоење основано сомнение дека сториле кривично дело - злоупотреба на службена положба и овластување, кое се подведува по член 353 од Кривичниот законик на РМ. Наведените лица му овозможиле на даночниот обврзник Стопанска Банка АД Скопје да уплати помал износ на Данок на додадена вредност, со што го оштетиле државниот буџет на Република Македонија во износ од 60.172.533,00 денари", истакна

претседателката на Комисијата, Мирјана Димовска.

Според првиот човек на антикорупционерите, во однос на овој предмет, нивните претходници многу темелно си ја завршиле својата работа.

"Оваа иницијатива се упатува до Јавното обвинителство, бидејќи тој државен орган е надлежен да спроведе прогон. Морам да кажам, дека Комисијата од претходниот состав сосема темелно го има сработено овој предмет, дури има користено и експертско мислење од вклучен експерт по оваа проблематика", изјави Димовска.

Антикорупциската комисија го разгледувала и барањето на Љупчо Палевски, кој во врска со анкетниот лист на претседателот Црвенковски, го товари шефот на државата за правење кривично дело. Но, за него не отвориле случај.

"До Државната комисија доставена е претставка од лицето Љупчо Палевски во која се укажува дека претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, во Анкетниот лист не навел 160.000 евра аванс, кој неговата сопруга, Јасмина Црвенковска, заедно со партнерите од фирмата 'Семос' го упла-

КОРУПЦИЈА

ПРВИОТ ЧОВЕК НА АНТИКОРУПЦИСКАТА КОМИСИЈА, СЕСТРАНАТА МИРЈАНА ДИМОВСКА, ГИ ПРЕНЕСЕ ПРВИТЕ ОЦЕНКИ КОИ ПОВЕЌЕТО СЕ ПОВИКУВААТ НА ЗАКОНОТ

тила за деловен простор во зградата "Тифани", објави првиот човек на Антикорупциската комисија, додавајќи дека во прилог на дописот биле доставени копии од Анекс бр. 1 кон Договорот за купопродажба на недвижен имот склучен на 9.7. 2002 година меѓу Љупчо Палевски од една страна и Герасим Ванчев, Јасмина Црвенковска, Илија Секуловски и Сашко Наумов од друга страна, како и копија од уплатница на име Сашко Наумов за уплата на 50.000 евра по договор за продажба на недвижен имот.

"Државната комисија ја разгледа претставката, при што оцени дека документацијата е некомплетна, а за да може Комисијата да заземе став во овој случај, од подносителот на претставката ќе побара да го достави во оригинал основниот Договор за купопродажба на недвижниот имот, оригиналот на Анексот на договорот, како и оригиналниот документ за сите уплати кои се однесуваат на реализацијата на предметниот договор", оценува Комисијата, која укажа дека уплатницата на 50.000 евра гласи на име Сашко Наумов, но таа нема печат и датум кога е верификувана уплатата на средствата наменети за купопродажба на деловен простор.

ГАФОТ ГО ПОПРАВИЈА

Државната комисија постапувала и во однос на претставката, која го тангира случајот "Кедев".

"Согласно член 49 став 1 од Законот за спречување на корупцијата, Комисијата побара од Сашко Кедев да ја исполни својата законска обврска, односно да достави заверена изјава кај нотар за откажување од банкарска тајна во однос на сите сметки во домашни и во странски банки.

Поради тоа што не можеше да се достави дописот на адресата која ја има доставено во Анектниот лист, Државната комисија заклучи дописот да му се достави на работното место", констатираа антикорупционерите.

Но, подоцна го поправија својот гаф. На 21.3 2007 година, Управата за јавни приходи до антикорупционерите ја доставила изјавата за откажување на банкарска тајна во однос на сите сметки во домашни и во странски банки, бидејќи истата се наоѓала во Анкетниот лист, кој бил доставен уште во 2003 година. Во рамките на своите овластувања, Управата за јавни приходи продолжила да постапува по предметот. Тоа значи дека и Државната комисија за спречување на корупцијата ќе соработува со УЈП.

Во врска со најексплоатираната тема, за состојбата во Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти на РМ, до Комисијата се стигнати вкупно 8 претставки, од кои шест се од порано, а две биле доставени во овој период.

"Тие се разгледани, при што се констатирани големи злоупотреби во стопанисувањето со овој државен имот и оттаму Комисијата има упатено информација до Владата, таа да преземе мерки за воведување на законито работење во ова јавно претпријатие. Тоа е прво, а како второ да утврди одговорност на раководните лица, кои во континуитет работеле самоволно и штетно. Поради тоа, треба да се преземат мерки за санирање на последиците од штетните договори, кои се случувале во континуитет", констатира Комисијата.

Од Министерството за транспорт и врски било доставено барање до Антикорупциската комисија, таа да се произнесе по предметите кои се однесуваат на продажбата на државно градежно земјиште, кое било продадено по пат на јавно наддавање.

Се однесува на веќе познатите парцели: КП р. 5105/2 КО Центар 1 од 6695 м²; КП р. 5105/2 КО Центар 1 од 4458 м²; КП р. 5105/3 КП бр. 5513/2, КП бр. 13731/3 и КП бр. 13731/4 со површина од 5225 м².

Министерството бара мислење, дали е прекршен Законот за спречување на корупцијата, бидејќи постапката за реализирање на јавното наддавање почнала да се врши пред почнувањето на изборната кампања, а договорите за оттуѓување на градежно земјиште во државна сопственост биле потпишани во текот на изборната кампања, односно на 27. 6. 2006 година, седум дена пред изборите.

По овој предмет, Комисијата заклучи дека наведените договори за оттуѓување на градежно земјиште во државна сопственост се спротивни со член 11 став 3 од Законот за спречување на корупцијата.

ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia